

ОСЛОБОДЕНИ ЧЕТВОРИЦАТА ОБВИНЕТИ ЗА "РАШТАНСКИ ЛОЗЈА"

На почетокот на јануари 2005 година продолжија протестите на роднините и пријателите на четворицата обвинети за случајот "Раштански лозја". Тие ги повикаа сите граѓани, без разлика на националноста и верата, да им се придружат на протестите и да ги поддржат во барањето Горан Стојков, Бобан Утковски, Александар Цветков и Митко Кикереков да се бранат од слобода. На 22 април, Судот донесе ослободителна пресуда која во моментот се преоценува во Апелациониот суд во Скопје.



ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Од 13 март до 10 април се одржаа локалните избори. Владејачката коалиција на СДСМ освои 25 градоначалнички места, а здружената опозиција со ВМРО-ДПМНЕ доби 17 градоначалници, ДУИ - 7, ВМРО-НП освои 3 општини, 3 градоначалници се независни кандидати. ДПА-ПДП освои 1 градоначалничко место.



ТАРЧУЛОВСКИ И БОШКОСКИ ВО ШЕВЕНИНГЕН

На 16 март, со специјален лет од Скопје во Шевенинген беше префрлен Јохан Тарчуловски, а неколку дена подоцна таму беше испратен и поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, кој се наоѓаше во притвор во затворот Пула, под обвинение за случајот "Раштански лозја". Хашкиот трибунал ги бараше во врска со случајот "Љуботен". Тарчуловски е обвинет дека водел полициска единица која извршила 10 убиства на жители на Љуботен и за сурово постапување кон цивили. Бошкоски е обвинет дека како министер имал де јуре и де факто моќ на команда и контрола врз полициските сили и знаел или имал причина да знае за злосторствата во Љуботен и дека можел да ги спречи или да ги казни виновниците.



ПАТОТ КОН ЕВРОПА

Во мај Владата на РМ ги испрати во Брисел одговорите на 189 дополнителни прашања за економските критериуми и за 29 поглавја од европското законодавство добиени од Европската комисија.

Во ноември Македонија ја доби препораката за кандидат. Еврокомесарот за проширување, Оли Рен, лично дојде во Скопје, да им го образложи мислењето на Европската комисија.

"Да се обезбедат слободни и фер избори, според стандардите на ЕУ. Завршување на реформата во судството и целосна имплементација на реформата. Борба против корупцијата и организираниот криминал. Реформи во полицијата. Продолжување на економските реформи, што ќе овозможи економски развој и создавање работни места", изјави Оли Рен.

По еден месец, на 17 декември Македонија стана земјакандидат за ЕУ. Ова го соопшти британскиот премиер Тони Блер.



НОВИ ВЛАДИЦИ ВО МПЦ



Методиј, Климент и Пимен се новите владци во Синодот на МПЦ. Најстариот, Методиј ја доби титулата Велички, Климент се нарекува Хераклејски додека, пак, Пимен стана епископ Полјански.

"СВЕТЕЦОТ" КРАСНИКИ СЕ ПОЈАВИ НА СУД

Во јули 2005 година, побунетите имами го напуштија кабинетот на поранешниот прв човек на ИВЗ, Реис Емини, кој поднесе оставка поради контроверзниот скопски муфтија Зенун Бериша. Поради него, Исламската верска заедница во Македонија сè уште се наоѓа во голема криза.

Во исто време полицијата влезе во селото Брест, но барајќи го Хамди Бајрамовски-Бреза пронајде огромно количество оружје.

Советот за безбедност се занимаваше со Агим Красниќи и заклучи дека МВР треба да најде начин да го уапси.

Крајот на летото беше среќно за овој "беџација". Тој сам се појави пред истражниот судија. Човекот цела година ги предводеше вооружените групи во скопско Кондово. Красниќи и денес ревносно се појавува во судниците, иако сите рочишта потсетуваат на судска фарса и на диригирана рашомонијада.



ПОСЛЕДНИОТ "БУДАЛА"

Септември беше месец на разочарување. Вашингтон ни испрати сигнал дека е рано да влеземе во јато со НАТО. Нервозата и разочарувањето беа присутни во владините редови по најавата на Вашингтон дека Македонија не е подготвена да стане членка на НАТО пред 2008 година.

Јавниот обвинител Александар Прчевски призна дека бил зависен од власта.

"Верувам дека јас бев последната 'будала' што дојде на таа функција, простете ми на изразот. Следен не ќе има", изјави Прчевски.

Стотина Албанци од Чепек не ѝ дозволија на судијата Убавка Сергениевска од Тетово да изврши увид на местото од разурнатиот мотел "Бриони". Судскиот спор се води околу сопственоста на објектот.



УБИСТВО ПОРАДИ КРВНА ОДМАЗДА

На почетокот од август беше изрешетан Миле Петковиќ-Брус. Во скопската населба "Маџари" се зборуваше дека станува збор за крвна одмазда на Џељо Ајети, чиј брат Неџмедин, поранешен командант на ОВК, беше убиен во кафеаната "Брус" во сопственост на неговиот зет.

ТИТО ПАРТИЈА, А ЛИЛЈАНА ВО АКЦИЈА



Тито Петковски ја напушти СДСМ, а на 17 декември беше избран за лидер на Нова социјалдемократска партија.

"Не сакам повеќе и натаму да бидам расипувач на забави, да го нарушам хармоничниот однос во раководството кое си има навистина единство по сите прашања кои досега и како политичка партија и како Влада се договараат", изјави Тито Петковски.

Набрзо по него и Лилјана Поповска од ЛДП се реши на сличен чекор и ја основа ДОМ.

"ГИСЕКЕ ЕНД ДЕВРИЕНТ" ГО ДОБИ ТЕНДЕРОТ ЗА ПАСОШИ

Фирмата "Гисеке енд Девриент" беше избрана да ги изработува новите македонски пасоши. Тендерот е вреден повеќе од 23 милиони евра.

БАЦИ СЕ РАЗДЕЛИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ

Државниот тетовски универзитет ја исели административната документација од просториите на тетовскиот Монопол. Со тоа универзитетот се враќа во старите простории. Инаку, просториите на тутунскиот монопол беа узурпирани од страна на обезбедувањето на универзитетот, предводени од Изаир Самии, алијас командант Баџи, кој во 2003 година насилно влезе во овие објекти.



"КОКОДА" ВО ЛОНДОН

Во октомври фамозната могилска кокошка "леташе" на релација Приштина-Бања Лука-Лондон, бидејќи



"могилката" нема птичји грип.

Ветеринарната управа се сомневаше дека во РМ има индикации за опасната болест птичји грип. Но, на крај, по сите перипетии, сепак референтната лабораторија во Лондон констатира дека "могилката" нема птичји грип.

Банка која работи за вас



ОРОЧЕН ШТЕДЕН ВЛОГ



Вистински момент да штедам!

Вистински момент да се одлучи за одржливост. Во ProCredit Банка, овој момент да помне да штеди, со неговата одлика и максимална сигурност. За орочените штедни депозити по пресметување играат улога и финансиските стапки, кои се истакнуваат по избор на штедниот. За случај на предвремено разорочување, вложбата сèмо во целост се искапава.

до 5 %

за влог до 500 евра и повеќе

ProCredit Bank
Банка на доверба
на три континенти

Скопје: 8100 26 50, Македонија: 021240 882, Београд: 011240 880, Београд: 011 26 46 378, Загреб: 01 41 41 898, Београд: 011 26 50
Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50
Позивни: 842 73 882, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50, Београд: 011 26 50